



КНИГА III

РУДНИ НАОГАЛИШТА
ГЕОХЕМИЈА, МЕТАЛОГЕНИЈА
И ЕКОНОМСКА ГЕОЛОГИЈА

Охрид, 1990 година

- Radosavljević S., 1977, Mineralne parageneze rudnih žica u Čumavičima, Stručni rad, FSD Srebrenice
- Radosavljević S., Rakić S., Štramberger V., Dimitrijević R., Cvetković Lj., 1986, Minerali srebra iz Pb-Zn ležišta Podrinjske metalogenetske oblasti, XI Kong. Geol. Jug., knj. 4, s 77-88, Tara
- Radosavljević S., 1988, Mineralogenetske karakteristike srebra u Pb-Zn ležištima podrinjske oblasti. Manuskrpt - doktorska teza, FSD ITNMS I RGF Beograd
- Radosavljević S., 1990, Studija raspodele Au i Ag u rudnim žicama rudnog polja Srebrenice, FSD Rudnika Srebrenice I ITNMS - Beograd
- Rakić S., 1962, Klasifikacija genetskih tipova Pb-Zn ležišta tercijarnog magmatizma Dinarida na osnovu karakteristika mineralnih parageneza, Ref. V Savet., deo II, s 189-195
- Rakić S., 1970, Izveštaj o mikroskopskim ispitivanjima rudnih preparata područja rudnika Srebrenice, FSD Srebrenice
- Rakić S., Dimitrijević R., Radosavljević S., 1978, Sulfosoli Srebrenice, Bulanžerit-Senšelt - Džemsonit, IX Kong. Geol. Jug., s 386-390, Sarajevo
- Ramdohr P., 1980, The ore minerals and their intergrowths, Pergamon Press
- Ramović M., 1963, Rudne parageneze u oblasti Srebrenice (Istočna Bosna), Pos. izdanie Geol. glasnika, knj. I, Sarajevo
- Tananeva A.G., Tomson H.I., 1973, O izdvajanjima plutonskih i vulkanogenih tipova kalajnih orudnjjenja, Geol. rud. mest., tom XV, No 3, Moskva
- Topalović D., 1984, Žična Sb-Pb-Zn orudnjjenje Čumaviča (Rudni rejon Srebrenice) Rad. Geoinstituta, knj. 17, s 77-87, Beograd
- Vandjel V., 1978, Srpsko-makedonska metalogenetska zona najznačajnije olovo-cinkova područje Jugoslavije, II Savet. o Pb-Zn ležištima SFRJ, Štip
- Vukašinović S., 1978, Razlomi, centri magmatske aktivnosti i rudno perspektivni teren šireg područja Srebrenice, na osnovu aeromagnetskih podataka, II Savet. o Pb-Zn ležištima SFRJ, Štip

ХИДРОТЕРМАЛНИ ПРОМЕНИ ВО ДЕЛ ОД НАОГАЛИШТЕТО АЛШАР

Б.Боев. Рударско-Геолошки факултет Штип
 Т.Серафимовски, Рударско-Геолошки факултет Штип
 С.Петров, Софијски Универзитет

Полиметалното рудно наогалиште на Антимон, арсен, талијум и злато Алшар, се наведа во рамките на Кожуфскиот вулкански комплекс. Овој вулкански комплекс во основа е изграден од интермедијарни дескисели стени кои во основа се представени со : латити, андезити, кварцлатити, риолити, трахити и група на преодни стени помеѓу нив. Основната карактеристика на овие групи на стени е таа да припадаат на серијата на калко алкалните стени.

Староста на овој вулкански комплекс е плиоценска до плеистоценска (6 мили. години до 1.8 милион години, Б.Боев, 1985 год.).

Рудното наогалиште Алшар е во парагенетска врска со овој вулкански комплекс. Тоа е наогалиште од контактно метасоматски тип, односно, рудната минерализација на антимон, арсен и талијум се наоѓа во контактните делови помеѓу магматските стени (представени со субвулкански тела на латити) и околните карбонатни стени (представени со доломити.).

Староста на овие наогалиште е одредена како плиоценска (5 мили. години, Б.Јакупи, А.Костиќ, 1982., Х.Ј.Липолт, 1986).

Појавувањето на златоносната минерализација е во основа контролирано со просторната разместеност на силификацијата како хидротермална промена.

Треба да се подвлече дека една од основните карактеристики на Алшарското наогалиште и неговата потесна околина е појавата на широкиот развој на хидротермалните алтерации.

Во овој труд нема да се задржуваме на геолошката градба и металогнетските карактеристики на наогалиштето туку во кратки црти ќе ги прикажиме податоците добиени со испитувањата на хидротермалните промени во еден дел од наогалиштето.

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИДРОТЕРМАЛНИТЕ ПРОМЕНИ

Во овој труд нема да се задржуваат на геолошката градба и метагенетските карактеристики на наогалиштето туку во кратки црти ќе ги прикажеме податоците добиени со испитувањата на хидротермалните промени во еден дел од наогалиштето.

Во овој труд се бусност работи за обработка на една дупнатина (изработена во 1982 год.) од северниот дел на наогалиштето од аспект на хидротермални промени.

Дупнатината е изработена до длабочина од сса 200 м, а со обработка е зафатен интервал од сса 150 м. Профилот на дупнатината е прикажан на сл. 1. Од овој профил јасно се гледа дека во дупнатината имаме присуство на вулкански стени и присуство на карбонатни стени. Вулканските стени се представени со латити а карбонатните стени се представени со доломити.

Извршено е систематско опробување на дупнатината а потоа со помош на хемиски, микроскопски, рентгенски и ДТА испитувања извршена е идентификација на присутните хидротермални промени во поединит делови на дупнатината.

Од хидротермалните промени во дупнатината се констатирани следниве: доломитизација, силификација, каолинизација, серицитизација, а во некои делови е присутна и пирофилитизацијата.

Доломитизацијата како хидротермална промена е најмногу застапена во рамките на рудното наогалиште. Таа представува предрудна хидротермална промена и во основа представува средина во која е сместено оруднувањето. Доломитизацијата е представена со повеќе типови на диломити (масивни, брашнести, бели, холтеникови и др. Серицитизацијата и каолинизацијата како хидротермални промени се врзани за вулканските стени и воглавно се развиваат долж пукнатинските системи и разломните структури.

Оваа појава е најмногу развиена во контактните делови помеѓу вулканските стени и околните карбонатни стени. Долж овие контактни делови се појавува зона на интензивни хидротермални промени а како резултат на тоа имаме појава на поголема количина на каолин која во некои случаји достигнува дебелина и до неклоку метри.

ГЕОЛОГИЧКИ СТОЛБ НА ДУПНАТИНА АЛ-2 ОД ЛОКАЛИТЕТ ОТ "АЛМАР"

интер. (м)	длабочина (м)	Геолошки столб	Литоложки опис	Асоцијација на минерали	Асоцијација на елементи
0.0-1.5	1.5		хумусен покривач		
1.5-29	27.5		Латити, релативно свежи. Имат корозион- на породурска струк. По боја сиво бели.	кварц, лискун, каолинит, плагио- клис, калцит	Арсен, Олово Манганикел, Бакар, Хром, Сребро
29-44	15		Латити, делумно за- фатени со хидротер- мални промени пред- ставени со каолини- зација	кварц, фелдспат, лискун, каолинит, пирит, марказит	Олово, Манганикел, Бакар, Стронцијум
44-50	6		Латити, делумно за- фатени со хидротер- мални промени	кварц, фелдспат каолинит, пирит марказит	Олово, Бакел Манганикел, Хром бакар, кобальт стронцијум
50-59	5		Латити, делумно за- фатени со хидротер- мални промени	кварц, фелдспат, лискун, каолинит, пирит, марказит	Олово, Манганикел, хром, бакар, стронцијум
59-62	3		латити со присуство на калцитски жици	кварц, лискун, фе- лдспат, калцит	I -
62-69	7		латити зафатени со интензивни промени	кварц, лискун, фе- лдспат, калцит, ка- олинит	I -
69-82	13		латити зафатени со интензивни хидротер- мални промени	кварц, лискун, фе- лдспат, калцит, каолинит	Олово, Манганикел, бакар стронцијум
82-88	6		силификација со прису- ство на необитични минерали	кварц, биотит	Ванадијум, бакар, сребро
88-100	12		интензивно хидротер- мално променети латити	кварц, каолинит, пирит, хлорит, необиотит, марказит	Манганикел, хром, ванадијум, стронцијум
100-106	6		хидротермално проме- нети латити со присуство на пирофилит	пирит, кварц, као- линит, пирофилит марказит	Манганикел, ванадијум, хром, бакар, кобальт
106-136	30		Доломит со присуство на варенска мине- рализација	Доломит, реагар кварц, пирит, марказит	Арсен, Манганикел
136-148	12		Доломит со присуство на арсенска мине- рализација	Доломит, реагар кварц, пирит	Арсен, Манганикел


Каолинизацијата и серицитизацијата како хидротермални промени се резултат на обогатеноста на хидротермалните раствори со калијум и нивното појавување е сместено во температурниот интервал од 450 до 500 °C.

Во табелата бр.1 се дадени хемијски анализи на стени од дуннатината АЛ-2 кои се делумно зафатени со хидротермални промени.

ТАБЕЛА I : Хемијски анализи на стени од дуннатината АЛ-2 " Алшар


	1	2	3	4	5	6
SiO ₂	53.97	47.94	50.18	63.47	64.29	61.89
TiO ₂	0.60	0.42	0.73	0.48	0.56	0.34
Al ₂ O ₃	18.64	9.59	22.64	16.43	19.77	16.49
Fe ₂ O ₃	3.01	19.16	2.06	2.54	2.17	2.72
FeO	1.28	0.65	0.70	0.52	0.52	0.64
MnO	0.06	0.62	0.03	0.03	-	0.15
MgO	2.28	1.24	1.64	1.13	1.59	1.63
CaO	4.65	1.00	3.80	2.80	0.64	3.28
Na ₂ O	2.87	0.06	2.48	2.36	0.79	0.10
K ₂ O	4.37	1.52	4.26	4.21	5.78	2.96
H ₂ O ⁻	1.64	0.92	2.58	1.70	0.39	1.80
H ₂ O ⁺	6.79	17.32	8.76	4.63	3.69	7.86
	100.16	100.44	99.86	100.30	100.19	99.86

1. АЛ.41-44. Латит делумно зафатен со хидротермални промени
2. АЛ.103-106. Доломит со присуство на кварт и маркасит
3. АЛ.44-47-50. Латит делумно зафатен со хидротермални промени
4. АЛ.29-32-35. Латит делумно зафатен со хидротермални промени
5. АЛ.82-88 . Силификувана стена со присуство на биотит
6. АЛ.91-100. Доломит со присуство на силификација



Сл.2. Рентген-дифрактограми на проби од дуннатината АЛ-2"Алшар

Дел од рентгенските испитувања се дадени на сл. 2. а на слика бр.3 се дадени ДТА испитувањата на каолинот.



сл.3. ДТ анализа на каолинит од дуннатина АЛ-2

Од ренгенските испитувања и ДТА испитувањата јасно се гледа дека се работи за каолинизација како хидротермална промена.

Силификацијата како хидротермална промена е исто така доста развита во просторот на рудното наодалиште Алшар, меѓутоа во однос на доломитизацијата е делеку помалку застапена.

Силификацијата е наложена на доломитизацијата и таа вкупност представува почеток на главната фаза на минерализацијата.

Силификацијата е представена со ситни хилички на кварц а во некои делови е присутна и масивна силификација. Таа секогаш ги заполнува малите пукнатински системи.

На повеќе места зазедно со силификацијата имаме присуство и на ситнозрнест биотит ?.

ТАБЕЛА II ; СОДРЖАЈ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИТЕ ВО ОСВЕРВИТЕ ОД ДУННАТИНАТА АЛ-2 "Алшар" / ППМ /

интервал/	βC	A_5	P_L	Mn	Ni	V	Ce	Cu	Zn	Ag	Co	Sr	L'
132-136	-	100	5-10	1000	10-20	-	10	10-20	-	5-10	5-10	-	35
153-158	10-20	-	10-20	1000	50-100	100	10	-	-	20-50	-	30	
41-44	5	-	10-20	500	3	50	5	30	-	-	5-10	500	25
120-122	-	-	10-20	10	5	50	30	20	-	-	-	-	
50-59	5	-	20	500	5	100	20	20	-	-	10	500	25
128-131	-	-	20	1000	5	-	5	10	-	1	-	-	30
91-100	10	-	1000	5	20	50	10	50	-	-	-	500	25
26-29	5	-	20	200	-	100	5	10	-	-	5	500	30
103-106	20	-	10	1000	10	50	20	20	100	5	10	100	30
82-88	-	-	-	10	5	50	10	10	-	10	-	-	-
32-35	-	-	10	500	2	100	5	10	-	10	5	500	25
34-47	-	-	20	500	-	50	5	10	-	10	5	500	30
144-148	10	1000	10	100	20	20	10	20	100	5	20	-	35
125-128	-	1000	-	1000	10	-	10	10	-	1	-	-	-
59-62	-	-	50	200	5	100	20	20	-	-	10	500	30
83-85	10	-	20	100	10	100	100	20	20	1	10	200	20
62-69	-	-	10	200	2	50	10	10	-	-	5	500	30

SUMMARY

HYDROTHERMAL ALTERATIONS IN PART OF THE ORE DEPOSIT ALŠAR

B.Boev, Faculty of Geology and Mining, Štip

T.Serafimovski, Faculty of Geology and Mining, Štip

S.Petrov, University of Sofia

The polymetallic ore deposit of antimony, arsenic, Thallium, gold and some others Alšar, is situated within the Kožuf volcanic region.

Ore mineralisation of Sb, As, and Tl is mostly at the contact between the volcanic rocks and the carbonate rocks, while the gold bearing mineralisation is basically controlled by the areal distribution of the silification as a hydrothermal alteration. The aim of this work is to present the hydrothermal alterations in part of the deposit, mainly in the northern part.

Here the hydrothermal alterations are represented by: silification, dolomitisation, kaolinisation, pyritisation, pyrofilitisation and so on.

ЛИТЕРАТУРА

Б.Боев, Петроломски, Геохемијски и Вулканолошки карактеристики на вулканските стени од Којуф планина / 1988 /,
Докторска дисертација

Т.Иванов, Металогенија јужног дела Вардарске зоне / 1965 /
Докторска дисертација


Autor: * Bugarin Mile

GEOLOŠKA PROBLEMATIKA PRI ISTRAŽIVANJU
ZLATONOSNO-KVARNIH ŽICA U RUDNOM POLJU BLAGOJEV KAMEN

UVOD

Rudno polje blagojev kamen nalazi se u istočnoj Srbiji i zahvata područje od Dunava na severu do Debelog Luga na jugu u dužini od 25 km i širini 3-5 km. Pomenuto rudno polje obuhvata stene vulkanogeno sedimentnog porekla staropaleozajske starosti, duž kojih je mestimično javljaju proboji plagiogranita, gabrova, andezita i drugih magmatskih stena. Fizičke karakteristike magmatskih stena dosta su izmenjene (metamorfisane) a u pojedinim delovima vulkanogeno sedimentne serije zauzimaju položaj kao tektonski uklopci. Cela vendsko-kombrijska serija zauzima položaj antiklinale čija anvelopa ima tendenciju neizmeničnog uzdizanja i spuštanja sa različitim stepenom erozije. U toj strukturi smeštene su brojne kvarcne žice sa različitim stepenom oruđenja u pogledu zlata, volframa i srebra.

Stepen koncentracije kvarcnih



* Institut za bakar Bor

Slika 1.